



До:

Предмет: Покана за семинар

Бр. 13 -

Скопје \_\_\_\_.2017 година  
Република Македонија  
Министерство за финансии  
Даме Груев бр.12  
1000 Скопје  
Република Македонија  
Тел:++ 389 2 3255 765  
Е-пошта:  
ivana.jovic@finance.gov.mk  
Веб страна: www.finance.gov.mk

Почитувани,

Во рамките на соработката во областа на банкарството меѓу Министерството за финансии на Република Македонија и Министерството за финансии на Кралството Луксембург, Ве известуваме дека од 04 до 06 октомври 2017 година во Скопје ќе се одржи три дневен семинар на тема: **"Risk management regulation in banks, focus on Basel II and III"**.

Семинарот е во организација на Агенција за трансфер на финансиска технологија од Луксембург (АТТФ – www.attf.lu), која е дел од Центарот за обуки од Луксембург (House of training - www.houseoftraining.lu).

Основната цел на семинарот е продлабочување на знаењето на учесниците во врска со интеракцијата помеѓу регулацијата и управувањето со ризик во банкарството. Истовремено, семинарот обезбедува преглед на развојот на регулаторната рамка за ризик кај банките од Базел I до Базел IV и нејзиното влијание врз управувањето со ризик. Во фокусот на семинарот е учесниците да ја разберат потребата за исполнување на Базелските барањата за капитал и ликвидност.

Семинарот е комбинација на теоретски предавања и практични вежби/студии на случај. Истиот е високо интерактивен врз основа на размена на ставови и мислења. Целна група се вработени лица во комерцијални банки и Народната банка на Република Македонија, како и во останати финансиски институции и супервизорски тела. Потребно е учесниците да имаат неколку години работно искуство и одлично познавање на англиски јазик. Учесството не предвидува плаќање на котизација.

Поканата за семинарот, програмата и апликацијата за учество можете ги најдете на интернет страницата на Министерството за финансии, секција Финансиски систем, во делот на Семинари и обуки (<http://finance.gov.mk/node/665>).



Ве молиме да номинирате најмногу два претставника од Вашата институција. Апликациите се доставуваат најдоцна до 29 септември (петок) 2017 година на долунаведените e-mail адреси.

За сите дополнителни информации, Ве молиме контактирајте ги долунаведените лица.

Ви благодариме на соработката.

Со почит,

Ленче Тагасовска  
Раководител на сектор

Контакт лица: Иван Недев тел: 3255-370, E-mail: [ivan.nedev@finance.gov.mk](mailto:ivan.nedev@finance.gov.mk)  
Ивана Јовиќ тел: 3255-765, E-mail: [ivana.jovic@finance.gov.mk](mailto:ivana.jovic@finance.gov.mk)

